



Усвоено и потпишано на  
23 септември 2005  
Македонски јазик

Состанок на високо ниво на Министрите за  
внатрешни работи, Министерот за безбедност и на  
раководни службеници на владите и  
администрациите од југоисточна Европа  
за Регионалната стратегија за средства против  
организираниот и економскиот криминал

## **ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА**

23 септември 2005  
Остров Бријуни, Хрватска

**Ние, Министерите за внатрешни работи, Министерот за безбедност  
и раководни службеници на владите и администрациите  
од југоисточна Европа**

Учествувајќи на Состанокот на високо ниво на министрите за внатрешни работи и за безбедност и на раководни службеници на владите и администрациите од југоисточна Европа, посветен на Регионалната стратегија за средства против организираниот и економскиот криминал, што се одржа на островот Бриони, Хрватска (23 септември 2005 година);

Во соработка со Советот на Европа, Европската комисија и други меѓународни организации

**Во рамки на вршење на нашата функција**

*Имајќи ги предвид* целите, стандардите и обврските содржани во европските и во други меѓународни инструменти против економскиот криминал, перењето на пари, корупцијата, трговијата со луѓе, кријумчарењето на лица и други облици на организиран и сериозен криминал;

*Потврдувајќи* дека е постигнат напредок од страна на нашите земји и администрации на планот на прилагодување на кривичното законодавство, како и на планот на градење и јакнење на капацитетите на специјализирани служби за кривично-правна заштита и борба против економскиот криминал, перењето на пари, корупцијата, трговијата со луѓе, кријумчарењето на лица и други облици на организиран и сериозен криминал;

*Признавајќи* ја неодољната потреба од натамошно унапредување на нашите законски и институционални рамки и јакнење на нашите капацитети за поефикасна примена на законодавството;

*Признавајќи* ги сличностите и разликите, како и регионалниот карактер на предизвиците со кои се соочуваме истовремено, верувајќи дека ефективната борба против сериозниот криминал налага зголемена и функционална регионална и меѓународна соработка;

*Надградувајќи* се над Лондонската изјава од ноември 2002 година и процесот на стабилизација и асоцијација, како и над другите обврски, напори, научени лекции и стекнати искуства кои произлегоа од нив;

*Реафирмирајќи* ја обврската дека, во нашите напори за борба против сериозниот криминал, ќе ги почитуваме меѓународните инструменти за заштита на човековите права, а особено Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи и прецедентното право на Европскиот суд за човекови права;

*Поддржувајќи* ги наодите на работните групи и експертите во рамки на заедничкиот проект на Советот на Европа и Европската комисија КАРПО;

*Верувајќи* дека сеопфатната јавна политика и дејствување против сериозниот криминал треба да се заснова на знаење и да е вкоренета во разузнавачки податоци, обезбедени преку една добро структурирана рамка за систематско собирање, анализа и обработување на податоци, во согласност со европските стандарди за заштита на личните податоци;

*Согласувајќи* се дека фокусирањето врз приносите од криминал во борбата против сериозниот криминал, преку финансиски истраги кои водат кон идентификување, одземање и конфискација на приносите од криминал, претставува составен дел на секоја сеопфатна стратегија против сериозниот криминал;

*Признавајќи* дека за адекватно справување со криминалот, во сите негови современи облици и модалитети, неопходно е органите надлежни за спроведување на законот да применуваат ефикасни средства и современи полициски стратегии во процесот на откривање, истрага и кривичен прогон, вклучувајќи и примена на специјални истражни мерки, преку градење сеопфатна правна рамка и соодветна институционална структура, која опфаќа ефективни контролни механизми и судски надзор;

*Свесни* за тоа дека детално разработениот систем на мерки кои обезбедуваат ефективна заштита на сведоците и соработниците на правдата и тоа пред поведување, во текот на и по завршување на кривичната постапка, претставува основно средство за успешна истрага и кривичен прогон на сериозниот криминал, но исто така свесни дека тоа претставува и обврска на системот за кривично-правна заштита спрема сведоците и жртвите на криминалот;

*Верувајќи* дека сериозниот транснационален криминал не е предизвик со кој земјите би можеле самостојно и одделно да се справат, и дека во оваа смисла меѓународната и взаемна соработка во кривичните предмети има клучна улога во општата рамка и констелација на односи помеѓу различни држави и јурисдикции како на европски, така и на меѓународен план.

## **Ја усвојуваме**

### **РЕГИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СРЕДСТВА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ И ЕКОНОМСКИОТ КРИМИНАЛ**

**презентирана на овој состанок**

**и**

**се обврзуваме дека:**

Во согласност со целите и мерките предвидени во Стратегијата:

- ќе ја унапредуваме нашата правна рамка и институционални капацитети во областа на анализа на криминалот и системот за криминалистичко разузнавање;

- ќе промовираме, во рамки на нашите системи за спроведување на законот и системите за кривично-правна заштита, усвојување и примена на концептот на интегрирана финансиска и кривична истрага насочена кон конфискација на приносите од криминал;
- ќе продолжиме да ги јакнеме нашите капацитети за примена на специјалните односно посебните истражни мерки во откривањето и истрагата на сериозни кривични дела, истовремено подведувајќи ја нивната примена под строгите принципи на законитост и пропорционалност, како и под процедурални механизми за заштита и надзор;
- ќе ги продолжиме нашите напори за градење сеопфатен систем за заштита на сведоци, ранливи жртви, соработници на правдата и тоа пред поведување, во текот на и по завршување на кривичната постапка;
- ќе ги јакнеме нашите капацитети од аспект на обезбедување функционален систем на регионална и меѓународна соработка во кривичните предмети;
- ќе обезбедиме билатерална и мултилатерална соработка и примена на научените лекции и стекнати искуства од регионот во процесот на имплементација на Стратегијата, истовремено засилувајќи ги напорите за изнаоѓање решенија кои ќе бидат прилагодени на спецификите на локалните проблеми;
- ќе се залагаме за одобрување дополнителни буџетски средства, кои ќе овозможат продолжување и ефективна имплементација на целите на Стратегијата;
- ќе ги продолжиме нашите напори за поддршка и учество во проекти, насочени кон остварување на целите на Стратегијата на конзистентен начин;
- ќе го следиме напредокот, и во оваа смисла, повторно ќе се состанеме во септември 2006 година во Сараево.

Остров Бријуни, 23 септември 2005

Г-дин Сокол ОЛДАШИ  
Министер за внатрешни работи

Г-дин Бариша ЧОЛАК  
Министер за безбедност

Г-дин Ивица КИРИН

Министер за внатрешни работи

Г-дин Љубомир МИХАЈЛОВСКИ  
Министер за внатрешни работи

Г-дин Драган ЦУРОВИЌ  
Заменик премиер  
Министер за внатрешни работи

Г-дин Драган ЈОЦИЌ  
Министер за внатрешни работи

Г-дин Жан ДУСУР  
Заменик специален престаvник  
на Генералниот секретар  
УНМИК